



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Службен гласник на општина<br/>Конче<br/>Бр.4/2020</b><br>e-mail: opstina.konce@t.mk | <b>КОНЧЕ 30.04.2020<br/>ГОДИНА</b><br>с/ка 735014073863019 | <b>Излегуба по потреба</b><br>Д.Б. 4023005118934 |
|---|--|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на актите донесени на 43-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 30.04.2020 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 43-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 30.04.2020 година**

1. Одлука за усвојување Урбанистичка ревизија за општина Конче;
2. Одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на дел од уличната мрежа за фекална канализација во с. Горни Липовиќ, општина Конче;
3. Одлука за одобрување финансиски средства за кофинансирање за организирање на Јавни работи преку ангажирање на евидентирани невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина на локално ниво;
4. Одлука за поддршка на стари и изнемоштени лица во општина Конче во период на епидемија со коронавирусот (COVID-19);
5. Одлука за изменување на Одлуката за давање согласност на барателот

ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.937, КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940, во КО Конче;

6. Одлука за набавка и поставување на безбедносни камери на административен објект седиште на општина Конче, „Влашки колиби“ КО Долна Враштица објект на ООУ „Гоце Делчев“ - Конче во Конче;
7. Одлука за одобрување на парични средства на Сојузот на борците-Радовиш;
8. Одлука за одбивање на барање од Славко Донев од с.Раките, Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Тања Ристова етнолог од Радовиш за печатење на книга „Свадбените обичаи во Дедино“;
10. Одлука за одобрување на финансиски средства за спроведување градежни активности за Манастирот „Св.Ѓорѓи“ - с.Горна Враштица;
11. Одлука за одбивање на барање од Здружение на пензионери на општините Радовиш и Конче.

Број 09-590/14  
Дата 30.04.2020  
Конче

Општина Конче  
Градоначалник,  
Благој Илиев, с.р.

Врз основа на чл.36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл.11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 30.04.2020 година, ја донесе следната:

**ОДЛУКА**

**За усвојување на Урбанистичка ревизија  
за Општина Конче**

Член 1

Со оваа Одлука се усвојува Урбанистичка ревизија за Општина Конче, документ со кој Општината ќе има интегрирани податоци во многу области.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-590/3 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на 30.04.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**

За одобрување на финансиски средства за изградба на дел од улична мрежа за фекална канализација во с.Горни Липовиќ, општина Конче

**Член 1**

Со оваа Одлука се определуваат средства во висина од 473.000,00 денари, за изградба на дел од улична мрежа за фекална канализација во с.Горни Липовиќ, општина Конче.

**Член 2**

Средствата ќе бидат исплатени на ЈКПД „Лакавица“ -Конче како вршител на работата по доставена фактура со прилог Предмер пресметка.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Конче“.

Број 08-590/4 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.04.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**

За одобрување финансиски средства за кофинансирање за организирање на Јавни работи преку ангажирање на евидентирани невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина на локално ниво

**Член 1**

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства за кофинансирање за организирање на Јавни работи преку ангажирање на евидентирани невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина на локално ниво кои ќе се финансираат со средства од Швајцарската агенција за развој и за соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП) и кофинансирање од ЕЛС во износ од најмалку 20% од месечниот надоместок, општина Конче обезбедува поддршка и тоа:

- 20% од месечниот износ на надоместокот за 10 невработени кандидати ангажирани преку Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП), за период од 1 месец во висина од 17.600,00 денари а останатите 80% ќе бидат исплатени преку УНДП во висина од 70.400,00 денари или вкупно 88.000,00 денари бруто износ.

**Член 2**

Општина Конче надоместокот од 8.800,00 денари бруто да му ги исплати на невработеното лице до 20-ти во тековниот месец за работното ангажирање во времетраење од 22 работни дена за ангажманот во претходниот месец или 400 денари бруто по лице од ден.

**Член**

**3**

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу Единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и невработените лица.

Член  
4  
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-590/5 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.04.2020 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

**за поддршка на стари и изнемоштени лица во општина Конче во периодот на епидемија со коронавирусот (COVID-19)**

Член 1  
Со оваа Одлука се одобрува продолжување на поддршката на стари и изнемоштени лица во населени места во општина Конче за справување со епидемија со коронавирусот (COVID-19) преку Програмата за стари лица на УНДП и општина Конче за 4(четири) месеци и тоа за период од 04.05.2020 година до 04.09.2020 година.

Член 2  
Општина Конче со потпишан Договор со УНДП реализира програма за поддршка на стари и изнемоштени лица во справување со коронавирусот општина Конче во периодот од 1(еден) месец односно од 03.04.2020 до 03.05.2020 година  
Потребата од продолжување на услугата посета и поддршка на стари и изнемоштени лица по населените места во општина Конче е поддршка на стари и изнемоштени лица од општина Конче за време на периодот на епидемија со коронавирусот (COVID-19).

Одлуката за давање на поддршка на стари лица е во согласност со Одлуките и Уредбите на Владата на Р.С. Македонија и донесените мерки на Кризниот мштаб на општина Конче за справување со корона вирусот (COVID - 19)

Член 3  
Социјалната услуга-давање на поддршка на стари и изнемоштени лица за справување со корона вирусот ќе се дава еднаш до двапати неделно од ангажирани лица преку информирање на старите за мерките за заштита од корона вирусот, помош во достава на намирници, достава на лекови,плаќање на сметки и мерење на крвен притисок и шекер во крвта по потреба.  
Услугата ќе ја даваат вкупно 6 стручни лица (обучени лица и со потребна заштитна опрема за работа во услови на епидемија со корона вирусот) со ангажирање на лица со Договор за волонтирање(3600 ден/мес.за лице) со општина Конче за давање на социјална услуга за поддршка на стари лица во период на епидемија на корона вирусот.

Член 4  
За продолжување на програмата финансиските средства ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Конче од програмата за Социјална заштита на општина Конче за 2020 година. Доколку биде обезбеден нов грант за поддршка на стари лица,ангажираните лица за наведениот период ќе се финансират од грантот.

Член 5  
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-590/6 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 50-а став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија бр.199/14,44/15, 193/15, 31/16 и 163/16”) , член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.05/02) и член 11 став 1 точка 7 од Статутот на општина Конче а по Барање бр. 0306-23 од 12.03.2020 година од ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово , Советот на општина Конче на седница одржана на 30. 04.2020 година донесе

#### О Д Л У К А

За изменување на Одлуката за давање согласност на барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.937, КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940, во КО Конче

#### Член 1

Во Одлуката за давање согласност на барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.937, КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940, во КО Конче ( Службен гласник на општина Конче бр. 24/19) во насловот и во членот 1 „КП бр.940“ се брише а бројот „1,3409 ха “ се заменува со бројот „1,023ха“.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-590/7 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002)и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.04.2020 година донесе:

#### О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства за набавка и поставување на безбедносни камери на администативен објект седиште на општина Конче, „Влашки колиби“ КО Долна Враштица објект на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во Конче

#### Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства за набавка и поставување на безбедносни камери на администативен објект седиште на општина Конче, „Влашки колиби“ КО Долна Враштица и објект на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во Конче.

#### Член 2

Се овластува Градоначалникот на општина Конче да се направат истражувања за набавка и поставување на соодветен вид на камери за спомнатите објекти во член 1 од оваа Одлука.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-590/8 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 30.04.2020 g. donese:

**О Д Л У К А**

Za odobruvawe na pari~ni sredstva na Sojuzot na borcite-Radovi{

^len

1  
Po na barawe br. 0305-07 od 09.03.2020 g. od Sojuzot na borcite, Op{tinski odbor - Radovi{ se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 10.000 denari, za realizirawe na aktivnosti vo 2020 godina. Sredstvata da se isplatat na сметка 200000002132537-Stopanska Banka.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo \*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e\*.

Број 08-590/9 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 30.04.2020 g. donese:

**О Д Л У К А**

За одбивање на барање од Славко Донеv од с. Ракитец, Конче

1. Со оваа одлука се одбива барањето од Славко Донеv од с. Ракитец, Конче број 08-430/1 од 06.03.2020 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на општина Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-590/10 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 30.04.2020 g. donese:

**ОДЛУКА**

За одобрување на финансиски средства на Тања Ристова етнолог од Радовиш за печатење на книга „Свадбените обичаи во Дедино“

1. По барање бр.08-291/1 од 17.02.2020 година од Тања Ристова етнолог од Радовиш се одобруваат финансиски средства во висина од 21.500,00 (дваесет и една илјада и петстотини ) денари за печатење на книга „Свадбените обичаи во Дедино“ .
2. Средствата да се исплатат на Тања Ристова од Радовиш со ЕМБГ 1906984445000, сметка на бр.200002071962187-Стопанска Банка.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“ .

Број 08-590/11 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  
od Zakonot za Lokalna samouprava  
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i  
~l.11 st.1 t.43 od Statutot na  
op{tina Kon~e,  
Sovetot na op{tina Kon~e na  
sednicata odr`ana na den  
30.04.2020 g. donese:

**O D L U K A**

Za odobruvawe finansiski  
sredstva za sproveduvawe  
grade`ni aktivnosti za  
Manastiot \*Sv. \or|i\* - s.  
Gorna Vra{tica

**^len 1**

Po Barawe br. 08-348 od 24.02.2020  
g. od Odborot na Manastiot  
\*Sv. \or|i\* - s. Gorna Vra{tica  
, se odobruvaat frinansiski  
sredstva vo visina od 12.000,00  
denari plus DDV za nabavka na  
grade`en materijal za  
sproveduvawe grade`ni aktivnosti  
za nedovr{eni grade`ni raboti na  
manastiot .

**^len 2**

Sredstvata }e se isplatat na  
smetka na pravnoto lice \*Martina  
Promet\*-Radovi{ od kade e  
nabaven grade`niot materijal ,  
po dostavena faktura.

**^len 3**

Odlukata vleguva vo sila od  
denot na objavuvawe vo  
\*Slu`ben glasnik na op{tina  
Kon~e\*.

Број 08-590/12 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  
od Zakonot za Lokalna samouprava  
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i  
~l.11 st.1 t.43 od Statutot na  
op{tina Kon~e,  
Sovetot na op{tina  
Kon~e na sednicata odr`ana na  
den 30.04.2020 g. donese:

**O D L U K A**

За одбивање на барање од Здружение на  
пензионери на општините Радовиш и Конче

1. Со оваа Одлука се одбива барањето од  
Здружение на пензионери на општините  
Радовиш и Конче број 0302-06 од 10.01.2020  
година поради непредвидени средства за таа  
намена во Буџетот на општина Конче.

2. Одлуката влегува во сила од денот на  
донесувањето а ќе се објави во Службен  
гласник на општина Конче.

Број 08-590/13 Совет на општина Конче  
Дата 30.04.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

**СОДРЖИНА**

1. Одлука за усвојување Урбанистичка ревизија за општина Конче;
2. Одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на дел од уличната мрежа за фекална канализација во с. Горни Липовик, општина Конче;
3. Одлука за одобрување финансиски средства за кофинансирање за организирање на Јавни работи преку ангажирање на евидентирани невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина на локално ниво;
4. Одлука за поддршка на стари и изнемоштени лица во општина Конче во период на епидемија со коронавирусот (COVID-19);
5. Одлука за изменување на Одлуката за давање согласност на барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.937, КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940, во КО Конче;
6. Одлука за набавка и поставување на безбедносни камери на администативен објект седиште на општина Конче, „Влашки колиби“
7. Одлука за одобрување на парични средства на Сојузот на борците-Радовиш;
8. Одлука за одбивање на барање од Славко Донев од с.Раките, Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Тања Ристова етнолог од Радовиш за печатење на книга „Свадбените обичаи во Дедино“;
10. Одлука за одобрување на финансиски средства за спроведување градежни активности за Манастирот „Св.Ѓорѓи“-с.Горна Враштица;
11. Одлука за одбивање на барање од Здружение на пензионери на општините Радовиш и Конче.

*„ Службен гласник на  
Општина Конче “*



